

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 2

Петок, 28 јануари 2011 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

	Стр.		Стр.
4. Одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Струмица .....	2	8. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување висината на закупнината за користење на објектите сопственост на општина Струмица .....	14
5. Одлука за утврдување на потребата од поставување и на урбана опрема на подрачјето на општина Струмица .....	11	9. Заклучок за давање согласност на Статутот на ЈП„Струмица – Гас“ Струмица .....	15
6. Одлука за отстапување на документацијата за изградба ба примарен гасоводен цевковод во град Струмица за снабдување со природен гас на јавни, стопански објекти и домаќинства .....	12	10. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал – 2010 година .....	16
7. Одлука за преотстапување на објект на ТППЕ Струмица – „Противпожарен дом“ на МПЦ Охридска Архиепископија .....	13	11. Заклучок за неусвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност во сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за период од 01.07.2010 година до 31.12.2010 година .....	16

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Број 08-408 /2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

**4.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за градење („Сл. весник на РМ“ бр. 130/09 и 124/10), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02 ) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.01.2011 година, донесе

**О д л у к а**  
за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Струмица

**I. Општи одредби**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стандардите за поставување на времени

објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Струмица.

**Член 2**

Времените објекти и урбаната опрема може да се поставуваат согласно одредбите на законите, прописите донесени врз основа на Закон, стандардите во оваа одлука и условите, начинот и попстапката утврдени со посебни прописи.

Времените објекти и урбаната опрема може да се поставуваат и согласно посебни проекти, доколку таквите се изготвени за јавни површини од посебен интерес за градот.

**Член 3**

Поимите времени објекти и урбана опрема, употребени во оваа одлука се со значење определено во Законот за градење („Сл. весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10).

Јавни површини се простори дефинирани во урбанистичките планови и означени со регулационни линии, на кои се изградени инвестиционни и други инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот простор над нив.

Како јавни површини во смисла на оваа Одлука се сметаат и неизградените површини чија намена е за општа употреба до реализација на нивната намена утврдена со урбанистичките планови.

Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменет исклучиво за движење на пешаци на кои не смеат да се поставуваат времени објекти и урбана опрема.

**Член 4**

Одредбите на оваа Одлука се применуваат при поставување на времени објекти и урбана опрема на јавна површина, како и во случаи кога урбаната опрема е поставена на објекти или земјиште во сопственост, кога при вршење на дејноста се користи јавна површина како манипулативен простор (шалтерски или друг вид на давање на услуга надвор од регулационата линија). Исто така одредбите од оваа одлука се применуваат и при поставување на времени објекти и

урбана опрема на земјиште кое се користи во јавна употреба.

Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на утврдените градежни парцели согласно деталниот урбанистички план каде организацијата на просторот се врши согласно планската и проектната документација (просториите на саеми, автобуски и железнички станици, трговски центри, индустриски и други јавни објекти).

## **II. Општи стандарди за поставување на временни објекти и урбана опрема**

### **Член 5**

Со поставување на временни објекти и урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелената површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Времените објекти и урбаната опрема во својот изглед и форма не смеат да го намалат естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава недозволена бучава и лоша миризба и негативни влијанија на околината и граѓаните.

### **Член 6**

Поставување на временни објекти и урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставување и одстранување треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на подлогата.

### **Член 7**

Површина што служи за употреба на времените објекти и урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

### **Член 8**

При поставување на временни објекти и урбана опрема не смеат да се поставуваат бариери во просторот, кои можат да го попречат безбедноста движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лицата со хендикеп.

При поставување на временни објекти и урбана опрема не смее да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи.

При поставување на временни објекти и урбана опрема не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички.

### **Член 9**

Минималната широчина на јавната површина на која може да се постават временни објекти и урбана опрема изнесува 3,2 метри а за поставување на монтажностројан или типски објект од лесна конструкција, истата треба да изнесува минимум 4,5 м.

При поставување на временни објекти и урбана опрема, мора да се запазат следните стандарди: поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0,80 м од рабникот на коловозот (за кошничка за отпадоци, жардинери, рекламни направи) односно 1,5 м до 2,5 м од рабникот на коловозот (за автобуски столајишта, киосци, дрвореди).

Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2,4 м, а при поставување на настрешници и тенди, минималната височина изнесува 3,2 м над слободната проодна површина.

#### Член 10

Поставувањето на урбаната опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност е дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети стандардите од оваа одлука и условите од други прописи.

Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршување на работното време се одстранува од јавната површина.

#### Член 11

При поставување на временни објекти и урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од рабникот на коловозот изнесува 1,5 м, а во централното градско подрачје 2,5 м.

Исклучок претставуваат простории кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење за пешаци и бараниот протор за поставување на опрема (столчиња, денивелација и сл.), но просторот за движење не може да биде помал од 1,2 м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, согласно став 1 на овој член се мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект широчината на проодната површина се мери од граничникот на дрвото или најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

#### Член 12

Поставувањето на временни објекти и урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,0 м. од пресечената точка на двете регулационни линии.

Доколку пешачката површина е поголема од 5,0 м. во радиусот на свртувањето, дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса, при што

треба да се запази проодната површина со ширина од 2,5 м. од работ на коловозот, односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

#### Член 13

При поставување на временни објекти и урбана опрема сопственикот е должен да обезбеди:

- соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски објект (електро-напојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица (даватели на услугите), односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата;
- примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно - демонтажни контруктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата, репрезентативност на времените објекти и урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови со ниско слиме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.
- согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост кога земјиштето се користи во јавна употреба (член 4 став 1 од оваа одлука), согласно Закон.

#### Член 14

При поставување на временни објекти и урбана опрема, покрај стандардите утврдени со оваа одлука, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење, видот на дејноста која се врши и сл.

Доколку површината за која се бара поставување на времени објекти и урбана опрема е во границите на опфатот на заштитеното подрачје или објект, или за неа е утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави предходно мислење од органот на државната управа надлежен за работите на заштита на културно - историското наследство, односно на природата.

#### Член 15

Времените објекти се поставуваат согласно Програма и истите можат да бидат со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

При поставување на времени објекти и урбана опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извршува иста или слична дејност со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на времените објекти и урбаната опрема.

Времените објекти и урбаната опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец до 3,5 м и висина на слиме добиено со минимален нагиб, зависно од видот на употребениот кровен покривач (само како заштита на објектот), со кота на приземје не повисока од 15 см.

### III. Посебни стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема

#### Привремени паркинзи и природни патеки

#### Член 16

Привремени паркинзи и природни патеки на неизградено градежно земјиште се изведуваат со елементи кои лесно можат да се одстранат, кои не ја нарушуваат животната средина, со можност за поставување на ниска ограда (не повисока од 0,80 м).

#### Платформи

#### Член 17

Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манifestации), како и придружните објекти во функција на истите, се во висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кои може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

#### Сплавови-платформи за јавни настани на вода

#### Член 18

Сплавови се површини поставени на вода поврзани со копно со максимална дозволена површина до 100 м<sup>2</sup>. Се поставуваат сезонски и се користат како летна тераса или краткотрајно за одредени манифестации.

#### Информативни паноа

#### Член 19

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на Струмица, возен ред и др.) и огласување за културно - уметнички, спортски и други манифестации.

Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

### **Летни дискотеки**

#### **Член 20**

При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема: летни тераси, покриени и непокриени, шанкови и други објекти.

Се поставуваат со Програма донесена на Советот на општина Струмица.

### **Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед**

#### **Член 21**

Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на билети, весници, сувенири и сладолед да не биде поголема од 4,0 м<sup>2</sup>, а за продажба на цвеќе не поголема од 16,0 м<sup>2</sup>.

### **Телефонски говорници**

#### **Член 22**

Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати, можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.

Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите од став 1 на овој член изнесува 1,5 м x 1,5 м, како би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.

### **Монтажно-демонтажни типски објекти**

#### **Член 23**

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција се објекти со површина до 16,0 м<sup>2</sup>, кои можат да се постават на одредени места. Монтажно-

демонтажните објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи (без подготовка на храна).

Монтажно-демонтажните објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламнопromотивни или деловно - информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

### **Обликовни услови**

Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на времени објекти и урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. За заштита од сонце и дожд на челото на монтажниот објект можно е поставување на рол-тенда.

На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина нето поголема од челото на објектот со името на фирмата која го користи (врши дејност) без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50 см.

На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

### **Сообраќајни услови**

Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаците инвалидите и возилата. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот минимум 1,5 м до 2,5 м, а од раскрсница минимум 10,0 метри од почетокот на радиусот за десно свртување.

#### Технички услови

При попоставување на монтажни објекти мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко. Бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на ел. енергија, приклучок на вода и канализација (мијалник-тоалет).

Подната, сидната и таванската облога, како и пултот за издавање на роба да се изведат од непропусен и неотровен материјал кој не упива и кој лесно се чисти.

#### Автобуски постројки

##### Член 24

Поставувањето на автобуски постројки да биде во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за јавните патишта, а димензионирањето да се врши со мултиплицирање на модули со површина од 4,0 м<sup>2</sup> до 16,0 м<sup>2</sup>, и висина до 4,0 м, од ниво на тротоарот до врвот на покривачот.

Во зависност од фреквенцијата на сообраќајот има 3 типа на автобуски стојалишта и тоа:

Тип А – само автобуска постројка

Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламno пано, урбани светилки и информативни табли.

Тип – Б – Автобуска постројка со билетарница

Во рамките на овој тип има билетарница настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламno пано, урбани светилки и информативни табли.

Тип – В – Автобуска постројка со киоск

Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци,

рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

Типот на автобуските постројки и микролокација каде ќе бидат поставени се одредува според планот на автобуски постројки кој го утврдува Советот на општина Струмица.

При лоцирање на автобуските постројки потребно е да се обезбеди минимум слободен прооден простор пред нив од 2,5 м.

#### Објекти за обезбедување

##### Член 25

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0 м<sup>2</sup>. За нив важат стандардите са монтажно-демонтажни и типски објекти.

#### Јавни санитарни јазли

##### Член 26

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излези на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.

#### Тераси, шанкови и настрешници

##### Член 27

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл. весник на

РМ” бр. 142/2010) особено по однос на минималните димензии на пешачки површини – тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот (пешачки, движење на лица со хендикеп, пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и комунално возило ( возила на јавни служби).

За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истите може да се покриени со лесен материјал или елементите да се одстранат од јавната површина. При тоа се забранува складирање на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улицата и негово натрупување на куп.

#### Член 28

На површината на која се поставува урбаната опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардинери, огради, настрешници или тенди.

Сите елементи на опремата што се поставуваат на летни тераси (маси, столици, настрешници, чадори, постаменти за чадори, жардинерии, огради и др.) несмеат да го поминуват работ на одобрената површина.

Исклучително, на пешачка зона, на плоштади и други пошироки површини без моторен сообраќај, опремата за летни тераси се поставува на начин утврден со елаборат. Со елаборатот се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летни тераси, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

#### Член 29

Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5 м.

#### Член 30

Масите и столовите како елементи на летна тераса мора да бидат изработени од квалитетни материјали. На определени простори: пешачки зони, плоштад и во заштитна зона може да биде пропишан видот на опремата со посебен елаборат.

#### Член 31

Сите направи за заштита од атмосферско влијание (чадори, тенди и настрешници) поставени на една тераса треба да бидат усогласени по боја и облик и да сочинуваат една естетска целина.

#### Член 32

Чадорите се со минимална слободна височина од 2,4 м. Чадорите за сонце поставени и отворени несмеат да ја надминат линијата на одбраниот простор, можат да ја накриват само одобрената површина и несмеат да бидат прицврстени на подлогата.

#### Член 33

Тендите се типски-монтажни елементи со механизам за собирање на тендите, конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со сидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се организираат летни тераси минималната слободна височина изнесува 3,2 м.

Поставена и монтирана тендата смее да го накриви само одобрениот простор за летна тераса.

Страните на тендата несмеат да се затварат со најлон или било каков друг материјал или фоксна конструкција која вертикално ќе се спушти од тендата заради формирање на зимска градина на јавна површина.



#### Член 34

Настрешницата е лесен монтажен-демонтажен елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина, со платно и со механизам за собирање на настрешницата.

При поставување на настрешници минималната слободна височина изнесува 3,2 м.

Доколку се поставува настрешница, не се поставуваат други видови на направи за заштита од атмосферски влијанија.

Страните на настрешницата не смеат да се затварат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до подлогата.

#### Член 35

Оградите и жардинериите поставени на летна тераса не смеат да излегуваат со ниеден елемент надвор од одобриениот простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од 0,8 м.

Оградите и жардинериите треба да бидат изведени од квалитетен материјал со високо естетско ниво.

Во пешачката зона не се поставуваат огради и жардинери кон пешачката зона, односно истите се поставуваат само помеѓу соседни летни тераси.

#### **Покриени и отворени шанкови**

#### Член 36

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, покрај водни и рекреативни површини.

Покриени и отворени шанкови не смета да се прицврстат за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација, со претходна согласност од ЈП и организации кои стопанисуваат со инфраструктурата.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

#### **Самостоечките рекламни паноа**

#### Член 37

Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Сл. весник на РМ“ бр. 54/07, 86/09, 98/08 и 64/09).

#### **Опрема за забава на деца и детски игралишта**

#### Член 38

Опремата за забава на децата може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено градежно земјиште) во близина на паркинг простор, а просторот се дава на краткотрајно користење до 30 дена.

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодна за таа намена. Може и во уредено зеленило.

#### **Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци**

#### Член 39

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници со поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбана опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постројки од сите типови и на други локации согласно

елаборат за поставување на урбана опрема.

Покрај клупите за луѓето со хендикеп потребно е да има обезбеден страничен поплочен простор со димензија 1,0 м x 1,2 м.

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени на светилки или фасади на објекти.

### **Паркиралишта за велосипеди**

#### **Член 40**

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди.

### **Жардинерии, граничници**

#### **Член 41**

Жардинерии со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за временни објекти и урбана опрема од слободната проодна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на временни објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се одстранат од просторот.

Максималната висина на жардинериите и граничните е 0,80 м.

### **Тезги**

#### **Член 42**

Тезгите се лесно подвижни елементи на урбана опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во градот определен со посебени елаборати и служат за продажба на соодветни производи со пригодна намена. Не е дозволено продажба на храна.

Тезгите треба да се со унуфициран изглед и боја соодветна на спецификатите на локацијата.

Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м<sup>2</sup> и се поставуваат и одстрануваат по завршување на дејноста.

Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезот на јавни, деловни и станбени објекти.

### **Елементи за изложување на производи**

#### **Член 43**

Елементи за изложување на производи се витрини, полици и фрижидери.

Елементите за изложување на производи се поставуваат на јавни површини пред трговски локали, по правило во широчина на челото на локалот, без можност за нивно поставување во уредена зелена површина.

Елементи за изложување на производи се поставуваат пред локалот.

Над елементите за изложување на производи може да се поставуваат тенди за заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални потпирачи.

Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се оградува и затвара на било кој начин (најлони, застаклување и слично).

#### **Член 44**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-408/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за  
утврдување потребата од поставување  
на урбана опрема на подрачјето на  
општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување на потребата од поставување и на урбана опрема на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Бр. 08-409 /2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.  
.....

**5.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за градење („Сл. весник на РМ“ бр. 13/09 и член 124/10), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 37.01.2011 година, донесе

**О д л у к а**  
за утврдување потребата од  
поставување на урбана опрема на  
подрачјето на општина Струмица

Член 1

Со оваа одлука се утврдува потребата за поставување урбана опрема и за условите и постапката за издавање на одобрение за поставување урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Струмица.

Член 2

Потребата за поставување на урбана опрема во смисла на оваа Одлука се смета за утврдена доколку за нејзиното поставување се исполнети општите и

посебните стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струмица, предвидени со Одлуката за утврдување стандарди за поставување времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Струмица, како и условите и постапката утврдени со оваа Одлука.

Член 3

Поставувањето на урбана опрема се врши врз основа на одобрение за поставување урбана опрема.

Одобрението од став 1 на овој член го издава Градоначалникот на општина Струмица

Член 4

За добивање одобрение за поставување урбана опрема, заинтересираниот субјект поднесува барање до Градоначалникот на општина Струмица.

Кон барањето за одобрение се приложуваат:

- заверен елаборат за поставување урбана опрема;
- одобрение за вршење дејност;
- доказ за регулирање на плаќањето на комунална такса.

Член 5

Времетраењето на одобрението за поставување урбана опрема може да биде:

- дневно, за време од 24 часа;
- краткотрајно, за период до 30 дена;
- сезонско, за период од 3 до 7 месеци;
- годишно, за период до 1 година;
- долгогодишно, за период од 1 до 5 год.

Член 6

Одобрението за поставување урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување, како и спротивно на условите на оваа одлука;
- престане важноста на одобрението за вршење на дејноста; и

- не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени во вршење на инспекциски надзор во рамките на нивните овластувања.

Во случаите од ства 1 на овој член, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 (шест) месеци.

#### Член 7

Јавната површина за која се однесува издаденото одобрение за вршење дејност и за поставување урбана опрема, имателот на одобрението не смее да ја издаде или пренесе на користење во подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој правен акт.

#### Член 8

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа одлука вршат овластените градежни и комунални инспектори на општина Струмица, во рамките на нивните законски овластувања.

#### Член 9

Правните лица, трговци поединци и физичките лица, што имаат поставено урбана опрема на јавни површини, должни се да го усогласат своето работење со одредбите на оваа одлука во рок од 1 месец од денот на нејзиното влегување во сила.

Доколку лицата, во рокот од став 1 на овој член, не добиле одобрение за поставување урбана опрема, должни се јавната површина што ја користеле веднаш да ја ослободат од поставената урбана опрема, во спротивно истата ќе биде одстранета на нивен трошок.

#### Член 10

Оваа одлука влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр.07-409/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Одлуката за отстапување на документација за изградба на примарен гасоводен цевковод во град Струмица за снабдување со природен гас на јавни, стопански објекти и домаќинства

1. Се објавува Одлуката за отстапување на документацијата за изградба на примарен гасоводен цевковод во град Струмица за снабдување со природен гас на јавни, стопански објекти и домаќинства, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Број 08-410/2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

#### 6.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.01.2011 година, донесе

#### Одлука

за отстапување на документација за изградба на примарен гасоводен цевковод во град Струмица за снабдување со природен гас на јавни, стопански објекти и домаќинства

#### Член 1

Целокупната документација и тоа:

- Физибилити студија за снабдување со природен гас на град Струмица;

- Идеен проект за примарен гасоводен цевковод во град Струмица за снабдување со природен гас на јавни, стопански објекти и домаќинства;
- Елаборат за заштита на животна средина на проектот за гасификација на општина Струмица;
- Основен Проект за изградба на примарен гасоводен цевковод во град Струмица за снабдување со природен гас на јавни, стопански објекти и домаќинства у.п. бр.1621 од 14. 01.2011 година.

Сите кои гласат или се издадени од општина Струмица, се отстапуваат на ЈП „Струмица - Гас“ Струмица.

#### Член 2

ЈП „Струмица – Гас“ Струмица има право во свое име и за своја сметка да ја користи документацијата од член 1 на ова Одлука, секаде каде ќе му биде потребна, а за реализација на проектот за гасификација на општина Струмица.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-410/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за преотстапување на објект на ТППЕ Струмица – „Противпожарен дом“ на МПЦ Охридска Архиепископија

1. Се објавува Одлуката за преотстапување на објект на ТППЕ Струмица – „Противпожарен дом“ на МПЦ

Охридска Архиепископија, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Бр. 08-411/2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

#### 7.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.01.2011 година, донесе

#### О д л у к а за преотстапување на објект на ТППЕ Струмица „Противпожарен дом“ на МПЦ -Охридска Архиепископија

#### Член 1

Објектот „Противпожарен дом“ - Струмица, сопственост на општина Струмица, кој се наоѓа во КО Струмица на КП број 1809 со површина на земјиште под објектите од 245 м<sup>2</sup> и тоа:

- зграда 1, на КП бр. 1809, која се состои од сутерен со вкупна корисна површина од 183 м<sup>2</sup> и приземје со вкупна корисна површина од 186 м<sup>2</sup>;
- зграда 2, на КП број 1809, која се состои од приземје со корисна површина од 16 м<sup>2</sup>; и
- зграда 3, на КП број 1809, која се состои од приземје со корисна површина од 7 м<sup>2</sup>,

се отстапува во сопственост на МПЦ – Охридска - Архиепископија, без надоместок, за реализација на ДУП – односно за изградба на соборна црква (храм), за која има одобрение за градба бр. 09-1970/3 од 26.06.1995 година.

#### Член 2

Општина Струмица ќе го користи објектот за предвидените намени се до изградба и вселување во нов објект за таа намена.

**Член 3**

Оваа Одлука е правен основ за запишување на право на сопственост на објектот од член 1 на оваа Одлука на име на МПЦ - Охридска Архиепископија, во катастарот на недвижности во КО Струмица.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-411/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**

за објавување на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување висината на закупнината за користење на објектите сопственост на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување висината на закупнината за користење на објектите сопственост на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Број 08-412/2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**8.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.01.2011 година, донесе

**Одлука  
за дополнување на Одлуката за  
утврдување висината на закупнината  
за користење на објектите сопственост  
на општина Струмица**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување висината на закупнината за користење на објектите сопственост на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ 7/2005) во член 1 по зборот „објектите“ се додават зборовите „ и дворно место“.

**Член 2**

Во член 3 по став 2 се додаваат нови ставови кои гласат:

„Висината на закупнината на дворно место изнесува 20% од вредноста на бодот од соодветниот деловен простор од м<sup>2</sup>.“

Висината на утврдената закупнина се намалува за вредноста утврдена со инвестирање од закупецот, а во согласност од Комисијата формирана од Градоначалникот на општината“.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во Сл. гласник на општина Струмица.

Бр.07-412/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за вршење енергетски дејности од јавен интерес од локално значење ЈП „Струмица-Гас“ Струмица

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за вршење енергетски дејности од јавен интерес од локално значење ЈП „Струмица – Гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Бр. 08-413/2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 9.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.01.2011 година, донесе

#### Заклучок

за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за вршење на енергетски дејности од јавен интрес од локално значење ЈП „Струмица - Гас“ Струмица

1. Се дава согласност на Статутот на Јавното претпријатие за вршење на енергетски дејности од јавен интерес од локално значење ЈП „Струмица – Гас“

Струмица, усвоен на седницата одржана на 09.12.2010 година од Управниот одбор на ова Претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“

Бр.07-413/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал – 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал – 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Број 08-414/2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

#### 10.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.01.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Извештајот за  
реализација на Струмичкиот  
карневал – 2010 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал – 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-414/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за неусвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност во сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за периодот 01.07.2010 година до 31.12.2010 година

1. Се објавува Заклучокот за неусвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност во сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за период од 01.07.2010 година до 31.12.2010 година,

одржана на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.01.2011 година.

Број 08-415/2 Градоначалник  
28.01.2011 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**11.**

Врз основа на член 25 од Законот за полиција („Сл. весник на РМ“ бр.114/06) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.01.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к  
не се усвојува Информацијата за  
состојбата на јавната безбедност и  
безбедноста во сообраќајот на  
патиштата за подрачјето на општина  
Струмица за периодот 01.07.2010 година  
до 31.12.2010 година**

1. Не се усвојува Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за периодот од 01.07.2010 година, до 31.12.2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“

Бр. 07-415/1 Совет на општина Струмица  
27.01.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.